

"САСА" ВО СТАГНАЦИЈА

По тригодишно стопирање на производството во рудниците "Саца", на теренот сè уште преовладува состојба на статус кво. Новиот купувач "Ромтрејд", спротивно од правилата во воената металургија, ги занемари подготовките во рударските јами. Единствено што направи се ситните поправки во кујната.

За деветстотини рудари кои очекуваат вработување е несфатливо годишното губење на 80 милиони долари. Во изминативе три години, поради неработењето на "Саца", државата изгуби вкупно 15 милиони евра на име даноци и придонеси.



Рударската опрема во најбогатото македонско наоѓалиште рѓосува во годината кога оловото и цинкот се највисоко платени на светската берза.

Сепак, она што најмногу загрижува е завршувањето на втората фаза од санацијата на старото јаловиште, за која се потребни уште 2 милиона евра. Но, доколку новиот купувач е сериозен, во старт ќе почнеш со изградбата на новото јаловиште, за што се потребни уште 6 милиони евра. Владата доби гаранција дека до Нова година Малиновски ќе го рестартира "Саца", а за безбедно

депонирање на јаловината, без да се повтори еколошката катастрофа, од Министерството за екологија, односно министерот Зоран Шапуриќ, вели:

"Владата има гаранција и морам да кажам дека таа ќе направи сè тие да бидат запазени, не само преку изградбата, туку и во оној момент кога ќе бидат извадени употребни дозволи - елаборати и сè тоа да биде санирано".

Но, домашните експерти на кои Малиновски заборава да им плати 15.000 евра за изготвување на развојниот план во рудниците "Саца", неодамна ги напуштија преговорите и со Владата и со Малиновски, кој според нив, предолго тактизираше на намерата да ја купи Топилница по намалена цена.

Тие се сомневаат во сериозноста на "Ромтрејд" и никако не се убедени во владините најави за рестартирање на "Саца" до Нова година. Велат дека според запустеноста на ова рудно наоѓалиште за тоа се потребни уште десетмесечни подготовки.

"БОНУМ" СО НОВ ПОГОН ВО КУМАНОВСКО

Фирмата "Бонум" во кумановското село Драгоманце, отвори нов производствен капацитет за преработка на зеленчук. Во погонот со капацитет за преработка на 6.000 тони зеленчук, според на-

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

На Македонска берза на 12.9.2005 година се тргуваше вкупно со 15 акции, обврзницата за девизни влогови и обврзниците за денационализација (втора, трета и четврта емисија). Истргувани се 3.814 акции преку 72 трансакции и обврзници во номинална вредност од 336.659 евра преку 74 трансакции. Вкупно се склучени 146 трансакции и е остварен вкупен промет од 22.094.872,00 денари.

Македонскиот берзански индекс - МБИ-10 изнесуваше 2.174,54 и забележа пораст за 33,29 индексни поени, односно 1,55%.

На Официјалниот пазар - Берзанска котација се тргуваше со: 115 обични акции на "Алколоид" АД Скопје, по просечна цена од 4.400,00 денари по акција (последна цена 4.400,00 денари); 46 обични акции на Бетон АД Скопје, по просечна цена од 2.501,00 денари по акција (последна цена 2.461,00 денари); 210 обични акции на Гранит АД Скопје, по просечна цена од 278,00 денари по акција (последна цена 278,00 денари); 54 обични акции на Земјоделски комбинат Пелагонија АД Битола, по просечна цена од 452,00 денари по акција (последна цена 452,00 денари); 1.647 обични акции на Комерцијална банка АД Скопје, по просечна цена од 2.720,34 денари по акција (последна цена 2.820,00 денари); 49 обични акции на Макпетрол АД Скопје, по просечна цена од 17.520,51 денари по акција (последна цена 17.501,00 денари); 238 обични акции на РЗ Економика АД Скопје, по просечна цена од 50,00 денари по акција (последна цена 50,00 денари); 862

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ПОЧНУВА СО ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊА

Каде се наоѓате во пензиската реформа				
Ако сте: Активен/ивен/на 1 денари 2005 година	Вашата пензија: 1 денари 2005 г. се помалку од 5 денари (регуларен работен стаж)	Вашата пензија: во висина 7-10 денари (регуларен работен стаж)	Вашата пензија: во висина над 10 денари (регуларен работен стаж)	Пензијата:
Тоа значи: Задолжително учествуваат во осигурувањето (обавно осигурување) и плаќаат пензијата (обавно осигурување). Не е потребно да се осигуруваат со пензијата.	Сами избираат дали да се осигураат со пензијата (обавно осигурување) и плаќаат пензијата (обавно осигурување). Не е потребно да се осигураат со пензијата.	Сами избираат дали да се осигураат со пензијата (обавно осигурување) и плаќаат пензијата (обавно осигурување). Не е потребно да се осигураат со пензијата.	Сами избираат дали да се осигураат со пензијата (обавно осигурување) и плаќаат пензијата (обавно осигурување). Не е потребно да се осигураат со пензијата.	Пензијата се избира со пензијата (обавно осигурување) и плаќаат пензијата (обавно осигурување). Не е потребно да се осигураат со пензијата.

КБ Прво пензиско друштво е подготвено од 20 септември да почне со продажба на осигурувања и зачленување на осигуреници за таканаречениот втор столб на осигурување и се надева на успех со оглед на тоа дека веќе формирала широка мрежа на агенти и голем број продажни места.

"Како целна група при нудењето на пензиското осигурување, КБ Прво пензиско друштво ги има сите граѓани, без оглед на нивната возраст. Ние им се обраќаме на сите. Сметаме дека младите не треба ниту да размислуваат или да имаат дилеми дали да пристапат кон двостолбниот систем на пензиско осигурување. Изминатиов период всушност најголем интерес покажаа повозрасните, кои се поблиску до пензијата и за кои таа е реалност", рече директорката на КБ Прво пензиско друштво, Јадранка Мршиќ.

Покрај КБ Прво пензиско друштво, на граѓаните осигурување ќе им продава и Нов пензиски фонд, второто друштво кое за тоа доби дозвола од државата.

ХОЛАНЃАНИТЕ ВЛЕГУВААТ ВО ПОШТЕНСКА?!

Според последните најави, холандската ИНГ банка дефинитивно ќе ја купи Поштенска банка. Влезот на Холанѓаните во банкарскиот бизнис во земјава бил потврден по неколкудневните преговори меѓу македонскиот преговарачки тим од Еуростандард банка и од холандските менаџери во Амстердам.

На преговарачката маса биле отворе-



јавата на сопственикот на "Бонум", Момчило Ивановски, на почетокот се очекуваат 100 вработувања. На свеченото отворање на погонот градоначалникот на Општина Куманово, Зоран Дамјановски, меѓу другото, изјави и дека инвестицијата ќе придонесе за развој на руралниот регион.

обични акции на РЗ Услуги АД Скопје, по просечна цена од 31,00 денари по акција (последна цена 31,00 денари); 142 обични акции на Стопанска банка АД Битола, по просечна цена од 6.125,93 денари по акција (последна цена 6.200,00 денари); 120 обични акции на Топлификација АД Скопје, по просечна цена од 3.600,42 денари по акција (последна цена 3.600,00 денари); 2 обични акции на Фершпед АД Скопје, по просечна цена од 27.500,00 денари по акција (последна цена 27.500,00 денари); 26 приоритетни акции на Комерцијална банка АД Скопје, по просечна цена од 2.700,00 денари по акција (последна цена 2.700,00 денари); 230 приоритетни акции на Охридска банка АД Охрид, по просечна цена од 2.986,96 денари по акција (последна цена 3.000,00 денари); обврзниците издадени од Република Македонија за намирање на побарувањата од граѓаните по основ на депонираните девизни влогови, во номинална вредност од 8.455 евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 74,17% од номиналната вредност (последна цена 74,50%); обврзниците издадени од Република Македонија за денационализација (втора емисија), во номинална вредност од 700 евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 66,00% од номиналната вредност (последна цена 66,00%), обврзниците издадени од Република Македонија за денационализација (трета емисија), во номинална вредност од 42.460 евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 66,77% од номиналната вредност (последна цена

67,00%); обврзниците издадени од Република Македонија за денационализација (четврта емисија), во номинална вредност од 285.044 евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 66,97% од номиналната вредност (последна цена 67,00%).

На Неофицијалниот пазар - Јавно поседувани друштва се тргуваше со следните акции: 60 обични акции АД УТ Македонија АД Битола, по просечна цена од 1.000,00 денари по акција.

На Неофицијалниот пазар - Слободен Пазар се тргуваше со следните акции: 13 обични акции на Пелагонија Транс АД Прилеп, по просечна цена од 1.500,00 денари по акција.

Комерцијална банка АД Скопје информира дека на барање на акционери-сопственици на приоритетни акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје, а во согласност со Одлуката за замена на приоритетни акции во обични акции издадени од Банката број 02-1600-11398/25.3.2004 година донесена на 17. редовна седница на Собранието на Банката одржана на 24 март минатата година, Банката достави барање до Централниот депозитар за хартии од вредност да изврши конверзија на вкупно 122 приоритетни акции во 122 обични акции издадени од Банката.

Централниот депозитар за хартии од вредност со писмо ја известил Банката дека постапил по нејзиното барање. Со тоа, новата состојба на бројот на акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје: 161.079 приоритетни акции и 1.852.988 обични акции.

ни повеќе прашања, особено откако Холанѓаните добија детални информации за работењето на Поштенска банка, за финансиската кондиција на вработените, за менаџерските договори.

Како што објави А1 телевизија, ИНГ останува на ставот дека Поштенска банка располага со застарена компјутерска техника и дека се неопходни инвестиции.

Останува непознато дали холандската понуда за инвестиции е и камен на сонување за договорот околу цената по која сакаат да ја купат Банката.

ФОРМАЛИЗИРАНА ОДЛУКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕСМ

Владата ја формализира одлуката од дистрибутивниот систем на Електростопанство да бидат понудени 90 отсто од акциите, а за ТЕЦ "Неготино" да се бара стратешки инвеститор кој би купил 100 проценти.

Ваква одлука донесе Комитетот за приватизација на ЕСМ, а Владата само ја верификува. Единствената дилема беше дали да се продадат 60 или 90 проценти од акциите на дистрибутивната фирма.

Паднала одлука за поголемиот пакет акции, за да се зголеми нивната атрактивност. Продажбата треба да заврши до почетокот на 2006 година, до кога треба да се најде и инвеститор за непро-



фитабилната термоелектрана од Неготино. Идејата е таа да се гасифицира за да се поевтини производството. До вакво развој во приватизацијата на највредната македонска компанија доаѓа откако Владата ја смени првобитната одлука ЕСМ да го продаде цело и одеднаш, и реши засега електраните да останат под државна капа. Тоа го стори под притисок на домашните експерти и странските ментори, кои ја предупредија дека продажбата во една целина може да биде штетна за државата, бидејќи ќе создаде нов приватен монопол кој ќе се грижи само за својот профит. Трансформацијата на ЕСМ е еден од најсериозните проекти кои Македонија треба да ги истурка ако сака да обезбеди енергетска независност и квалитетно снабдување со струја во иднина.

